

Специјално за Скопско лето од Словенија допатува и познатата рок звезда Владо Креслин. Пред многубројната македонска публика во Куршумлиан, Креслин придружен од својот состав "Мали богови", исполни дел од својот богат репертоар, кој му донесе голема популарност во Словенија и репутација надвор од неа.

Оваа балетска креација е дело на нашата позната солистка Олга Панго, а воедно и нејзин магистерски труд. Инспирација за претставата е дел

КУЛТУРЕН МЕРИДИЈАН ВО СВЕТОТ



■ Пишува: Ружица ГОЧЕВСКА

Она што означува Скопско лето се епитетите за најобемна, најразновидна, најдолготрајна и по многу компетентни оценки најквалитетна културна манифестација од меѓународен карактер, кој се одржува во Република Македонија. И оваа година Скопско лето го потврдува приматот на водечка империја во културата. Со многубројните настани кои изминаа и оние кои допрва доаѓаат, Скопје ни подарува денови на единствено и вистинско културно доживување.

Како дел од културниот колорит што измина беа и културните претстави: балетот "Јас Исидора", театарската претстава "Хамлет од Долно Гаштани" и рок концертот на

словенечката звезда Владо Креслин и "Мали Богови".

Долгоочекуваната балетска претстава "Јас Исидора"


својата премиера ја имаше токму на Скопско лето. Малата сцена при Македонската опера и балет беше навистина претесна да ги прими сите заинтересирани и љубопитни гости на ова оригинално културно доживување.



од животот на големата американска балерина Исидора Данкан, која живеела на почетокот на XX век. Дејството се случува со доаѓањето на Исидора во Москва и нејзината средба со големиот руски поет Сергеј Есенин. Либретото, кореографијата и режијата се на Олга Панго, додека музиката ја креираше неповторливата Калиопи Букле. Во главните улоги настапија Сашка Ефтимова, Васил Зафирчев, Билјана Каленикова и други.

Следниот културен настан кој привлече, исто така, голем интерес беше театарската претстава "Хамлет од Долно Гаштани" на Иво Брешан, во режија на Мето Јовановски. Својата изведба оваа претстава ја имаше во Куршумлиан, под палката на актерска фела: Благоја Чоревски, Димче Мешковски, Гордана Ендровска, Катерина Коцевска, Ванчо Петрушевски, Зоран Љутков, Бранко Горчев, Владимир Ангеловски и други.

Специјално за Скопско лето од Словенија допатува и



познатата рок звезда Владо Креслин. Пред многубројната македонска публика во Куршумли ан, Креслин придружен од својот состав "Мали богови", исполни дел од својот богат репертоар, кој му донесе голема популарност

во Словенија и репутација надвор од неа. Станува збор за автор во чие творештво се сублимирани креативност и талент, изразени преку музиката, пишаниот збор, театар и филм. Настапите на бројните фестивали во светот со

музичари од највисок ранг се логична последица на харизмата на Креслин. Неговата музичка концепција тешко може да се дефинира со вообичаено шаблонизирање. Со својот оригинален стил Креслин ги обиколи сите континенти,

настапувајќи на познати фестивали, големи стадиони и мали клубови. Има издадено десетина албуми. Владо Креслин е автор на неколку книги поезија, композитор на театарска и филмска музика.



фати се
за Даб!
Прилејска Пиварница